

ИЗРАЕЛ ЌЕ ГИ С

Најдолготрајното кризно жариште по завршувањето на Втората светска војна кое и натаму ги бранува страниците на светскиот печат поради најновите крвопролевања меѓу припадниците на исламистичкото движење Хамас и на Ал-Фатах, деновиве го доживува својот апсурд со најавената воена интервенција на израелската армија против окупацијата на Хамас на областа Газа, во која во услови на мизерија и беда живеат повеќе од 1,5 милион Палестинци.

Меѓународната заедница досега ги испроба сите расположливи средства за решавање на израелско-палестинскиот конфликт, кој настана по формирањето на Израел во 1948 година, без да се постигне некаков резултат во овој условно наречен библиски конфликт врз основа на различните верски припадности на двата народа.

Исламскиот фундаментализам веќе направи огромна пенетрација во Блискиот Исток по успехот на партијата Хамас на последните палестински избори, кога не само што беа суспендирани сите мировни напори за конечно решавање на судирот, туку почнаа и нови пресметки кои можат да значат и вовед во граѓанска војна на палестинскиот народ.



Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

Во повоената историја на светот кој излезе од Втората светска војна со огромни последици по цивилното население, во чии рамки беше извршен и холокаустот врз Евреите во Европа, речиси не постои друго кризно прашање како што е израелско-палестинскиот судир, кој постојано ги полни страниците на светскиот печат со страдањата на цивилното население кај двете страни. Откако несомнените симпатии во светот значајно придонесоа за создавање на државата Израел во 1948 година, со посебна резолуција на Советот на безбедност на ООН, поради непридржување и неостварување на резолуциите 242 и 335, кои на палестинскиот народ му овозможуваа создавање на своја национална држава, подрачјето на Блискиот Исток прерасна во жесток воен полигон на библиската конфронтација меѓу муслиманите и Евреите. Од почетокот на создавањето на државата Израел, каде почнаа да се доселуваат голем број Евреи од цел свет, па досега, на тоа подрачје беа водени неколку војни меѓу Израел и соседните арапски држави Египет, Сирија и Јордан, во кои не беа остварени желбите ниту на едната, ниту на другата страна. Израел ги окупира Западниот брег на реката Јордан и областа Газа, кои се населени со Палестинци, како и Голанската висорамнина која ѝ припаѓаше на Сирија. И покрај бројните меѓународни конференции и седници на ООН и други меѓународни форуми, прашањето останува статус кво. Палестинците не можат да создадат своја држава, а Израелците не можат да го добијат трајниот мир.

ИЗРАЕЛ ГИ СПАСУВА ПАЛЕСТИНЦИТЕ ОД ФУНДАМЕНТАЛИСТИТЕ!

По доминацијата на пратениците на исламистичкото движење Хамас на последните палестински избори, на територијата која ја сочинуваат Западниот брег на реката Јордан и областа Газа, која сè уште не може да се нарече како држава Палестина, беше формирана Влада, во која коалицираа и припадници на некогаш умереното движење Ал-Фатах на покојниот Јасер Арафат. Меѓутоа, во практиката нејзината работа доживеа колапс поради нивните крајно спротивставени позиции кон постоењето и соработката со Израел. Хамас и натаму се залага за уништување на еврејската држава и со тоа влегува во шемите на Ал каида, додека Ал-Фатах и претседателот Махмуд Абас се залагаат за траен мир со моќниот сосед. Во тие нивни меѓусебни конфронтации минатата седмица избувна вистинска војна меѓу нивните приврзаници во кои загинаа стотици лица, со тоа што областа Газа се наоѓа под воена контрола на Хамас, додека Западниот брег е контролиран од Ал-Фатах. Поради тоа,



ЕХУД БАРАК - ВОЕНА ИНТЕРВЕНЦИЈА ВО ГАЗА

претседателот Абас ја исчисти Владата од министрите од редовите на Хамас, а тоа го направи и со распуштање на Советот за национална безбедност во обид да го намали влијанието на радикалите од Хамас.

На таков начин се создадени услови за обнова на преговорите за постигнување траен мир меѓу двете страни, за што говореше и израелскиот премиер Ехуд Олмерт на средбата со најголемите еврејски организации во САД.

Меѓутоа, областа Газа, која херметички е затворена од сите страни, се најде во незавидна ситуација во поглед на снабдувањето со потребното гориво и храна, со која треба да преживеат повеќе од 1,5 милион жители во оваа пренаселена територија. Европската унија го прекина ембаргото за снабдување на Газа, кое беше воведено по победата на Хамас на изборите во 2006 година, додека Израелската армија најавува воена акција за ослободување на Газа од военото присуство на Хамас.

Израелскиот министер за одбрана, Ехуд Барак, планира акција за уништување на борбените капацитети на Хамас, кои се проценуваат на околу 12.000 борци опремени со оружјето кое го одзедоа од Ал-Фатах за време на последните воени конфронтации, против кои ќе се спротивстават околу 20.000 израелски војници. Во оваа смисла Израел веќе изврши целосна изолација на Газа, со запирање на транзитот на сите стоки, кои се наменети за оваа област, а настојува да направи и целосна изолација на дипломатски и на економски план, а го контролира и севкупниот сообраќај по воздух, море и копно. Ситуацијата во Газа станува особено тешка, голем број жители спасот го бараат во бегство кон Израел и кон Западниот брег,

ПАСУВА



**МАХМУД АБАС - МИРОТ
ЕДИНСТВЕНО РЕШЕНИЕ**

импресивни цели кои беа многу тешко издејствувани поради противењето на радикалите и кај двете страни. Тоа беше особено изразено од страна на Хамас кој се впушти во директна пресметка со припадниците на Ал-Фатах, кој се смета како доминантен партнер за евентуално потрајно решавање на долгорочниот судир, но фаворот повторно ги замеша своите прсти. Насилството, теророт и убивањата, па дури и на луѓе од својот народ и со иста религија поради различните ставови кон постоењето на израелската држава, веќе станува основа на постоењето на Хамас и на другите радикални и милитантни исламистички движења, кои сè повеќе се наоѓаат под доминација на светскиот тероризам на чело со Ал каида.

ПОТРЕБНА Е МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ

Согледувајќи ги и настаните кои се одвиваат во Ирак каде не успеаја да се остварат заложбите на Вашингтон за неговата пацификација и покрај организираното парламентарни избори, формира-

лема соработка и размена на информации за тајното дејствување на Ал каида и другите терористички групи, како и елиминација на нивните обиди за инфилтрација во арапските и во другите муслимански држави, во кои барем засега успеваат да се наметнат со крајно опасната идеологија, која говори за света војна - Џихад и за уништување на западната цивилизација. Во таа борба, како што беше истакнато и во неколку антиеврејски пораки на иранскиот претседател Махмуд Ахмади Неџад, значајно место зазема и залагањето за уништување на израелската држава, која според неговите зборови била создадена со намерно зголемување на димензиите на холокаустот за време на владеењето на фашизмот, кое имало цел да се создадат услови за создавање еврејска држава, од која ќе се прави експанзија кон арапските земји.

Меѓутоа, останува недоречено и прашањето за готовноста на одделни светски воено-политички фактори за откажување од услугите од разноразни терористички и радикални групи, кои се користат за постигнување на одредени планирани цели за пенетрација во одделни области богати со нафта или интересни сфери, кои ѝ припаѓаат на спротивната страна.

А за тоа, барем ние на Балканот, имаме доволно информации и податоци за да

ПАЛЕСТИНЦИТЕ ВО ГАЗА!

бидејќи се наоѓаат во своевидно заробенство на Хамас, кој својата платформа ја остварува со нови насилства.

ПРОПАСТ НА АМЕРИКАНСКИОТ МИРОВЕН ПЛАН

Како што веќе пишувавме, американската администрација пред извесно време повторно го лансираше планот за обновување на мировните преговори меѓу Евреите и Палестинците со посредство на Саудиска Арабија, а во кој беа предвидени низа отстапки од двете страни. Во планот требаше да се овозможи создавањето палестинска држава и враќање на окупирани територии од страна на Израел,

њето коалициона влада и создавање сопствени ирачки безбедносни и полициски формации, претежно поради активност на разни терористички групи, кои под закрила на Ал каида или самостојно се натпреваруваат во организирањето самоубиствени акции во кои страдаат не само припадници на интервенционистичките сили, туку и на оние кои влегоа во редовите на новата ирачка полиција и армија, се чини дека е дојден момент за организирање нова меѓународна конференција за борба против светскиот тероризам.

На таа конференција, под закрила на ООН или на ЕУ и со учество на сите земји кои се изложени на опасноста од дејствување на исламскиот фундаментализам и тероризам, би можеле да се постигнат големи резултати, кои би значеле пого-

можеме да оцениме дека избувнувањето на кризни жаришта како што беше, на пример, и случајот со дисолуцијата на југословенската федерација, не беше само одраз на спонтанитетот на политичките случувања, туку претставуваше и дел од посебно сценарио, во кои беа проиграни и припадници на Ал каида, кои и денес се организираат во новоформираните држави во Западен Балкан. Меѓутоа, изгледа дека миротворците ќе треба да се соочуваат и со своите искористени "сојузници", кои ја продолжуваат својата активност за сопствени цели.

Но, останува и познатата дипломатска девиза: подобро е дипломатите од долготрајно седење по разни конференции да добијат чир, отколку да се дозволи беспримерно убивање млади луѓе.

FA. ALIJA DAUTOSKI

POGREBEN INSTITUT

MEĖJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTNO. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OSTATANI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT!

EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!
I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA

D
I
A
B
C
E
F
NL
NB

Büro Makedonija
Tel. 048 / 473 315
Mob. 070 / 711 788

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mob. 0171 / 5 46 32 20
0172 / 7 62 20 49

70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33 Feuerbach www.dautoski.de